

КЈП ВОДНА КУЛА
ЗРНОВЦИ
ул. „Илинденска“ бб

ИЗВЕШТАЈ

За финансиското работење на КЈП „Водна Кула“ Зрновци за период од 01.01.2013 до 31.12.2013 година

Вкупно фактурирана реализација или вкупните приходи во 2013 год. изнесуваат 2.172.591 денари, додека вкупните расходи изнесуваат 1.735.109 денари со што КЈП ВОДНА КУЛА Зрновци со Годишната сметка за 2013 година остварува добивка од 437.482,00 денари. Во однос на предходната година добивката е зголемена за 5% што се должи на намалените трошоци на работење за 9%.

Од вкупно остваретните приходи од снабдување со вода е реализирано 1.735.109 денари од изнесување на смет реализирано е 1.072.799 денари и од извршени услуги остварени се 10.000 денари.

За овој период направени се вкупно расходи од 1.735.109 денари.

- За нето плата има направено вкупно 743.604,00 денари,
- За даноци и придонеси за социјално и здравствено осигурување 327.394,00 денари
- Плата по договор на дело вкупно 238.109 денари
- Останати трошоци за радиодифузна такса, за централен регистар, банкарска провизија 38.843,00 денари
- За материјални трошоци 387.159 денари

Од вкупните расходи од 1.735.109 ден. за ангажирање на работници се направени вкупно 1.309.107 денари за бруто плати и надоместоци за договор за дело, што претставува 75% од вкупните расходи. За истакнување е намалувањето на материјалните трошоци во 2013 година во однос на 2012 година за 36% што значи поекономично работење во тековната година во однос на претходната година.

Од вкупните побарувања од купувачите за 2013 г. од 3.083.745 ден. овој износ вкупно наплатено е 1.832.999 или 59% од вкупните побарувања. За наплата останува вкупно 1.250.746 денари.

Вкупните обврски на КЈП ВОДНА КУЛА Зрновци на 31.12.2013 година изнесуваат 335.094 ден. што е за 13% повеќе во однос на претходната година.

- добавувачи за материјали и услуги	118.322 ден
- Обврски за нето плата	128.604 ден
- Обврски за даноци и придонеси од плата	56.845 ден
- Обврски за договор на дело	16.000 ден
- Тековни даночни обврски	15.323 ден

ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА КЈП ВОДНА КУЛА ВО ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2013 ДО 31.12.2013

ПРИХОДИ

Р.бр.	Опис	Сума
1.	Приходи од снабдување со вода	1.089.786
2.	Приходи од изнесување смет	1.072.805
3.	Приходи од услуги	10.000
4.	Вкупни приходи	2.172.591

РАСХОДИ

Р.бр.	Опис	Сума
1.	Нето плата	743.604
2.	Даноци и придонеси за соц. осигурување	327.394
3.	Плата со договор на дело	238.109
4.	Материјални трошоци	387.159
5.	Останати трошоци	38.843
		1.735.109

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ДОБИВКА 437.482

Зрновци, 28.02. 2014 г.

КЈП ВОДНА КУЛА Зрновци
Директор,
Васко Ѓорѓиев